

- МАКПРОМЕТ АД ШТИП -
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА 31 ДЕКЕМВРИ
2022 ГОДИНА

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА</u>	<u>3</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>8</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

МАКПРОМЕТ АД Штип

Ул.: „Брегалничка“ ББ Штип

Штип

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на Друштвото МАКПРОМЕТ АД Штип (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Посебниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, Посебниот извештај за сеопфатна добивка, Посебниот извештај за промени во главнината, Посебниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на посебните финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на МАКПРОМЕТ АД Штип на 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 99/22).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 122/2021) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и посебните финансиски извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2022. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото за производство, промет и услуги увоз - извоз МАКПРОМЕТ АД Штип за годината која завршува на 31 декември 2022.

Прилеп, 27.04.2023 година

Овластен ревизор




Грозда Костадинова

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



Пецко Ристески

**Посебни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за МАКПРОМЕТ АД Штип**

- Посебен извештај за финансиската состојба
- Посебен извештај за сеопфатна добивка
- Посебен извештај за промени во главнината
- Посебен извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени на ден 29.03.2023 година со Одлука бр. 0202-96 и потпишани од Извршниот директор Виолета Николова.

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Макпромет АД Штип
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	24	-	-
Материјални средства	25	91.178	98.072
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	26	925	925
Вкупно нетековни средства		92.102	98.996
Тековни средства			
Залихи	27	4.813	3.849
Побарувања од поврзани друштва	28	1.319	3.054
Побарувања од купувачи	28	7.367	7.297
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28	-	412
Побарувања од државата по основ на даноци	28	11.565	5.304
Побарувања од вработените		-	-
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства	28	70.678	68.720
Парични средства и парични еквиваленти	29	210	182
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	28	127	130
Вкупно тековни средства		96.078	88.948
ВКУПНО СРЕДСТВА		188.180	187.944
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви	30		
Основна главнина		186.987	186.987
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		127	127
Резерви		140	140
Акумулирана добивка		-	-
Пренесена загуба		(29.721)	(86.559)
Добивка за деловната година		2.620	56.838
Загуба за деловната година		-	-
Вкупно главнина и резерви		160.153	157.533
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски	31		
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		11.572	13.468
Краткорочни обврски спрема добавувачи		8.668	8.282
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		437	417
Обврски спрема вработените		865	865
Тековни даночни обврски		-	6.242
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		325	-
Обврски по заеми и кредити		5.543	1.138
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		617	-
Вкупно тековни обврски		28.028	30.411
Вкупно обврски		28.028	30.411
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		188.180	187.944



Макпромет АД Штип
 Извршен директор
 Штип
 1
 Виолета Николова

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Макпромет АД Штип
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	84.176	66.189
Останати приходи	6	693	99.698
Вкупно приходи од работењето		84.870	165.886
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство	7	186	76
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за суровини и други материјали	8	42.687	31.738
Набавна вредност на продадени стоки	9	234	886
ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10	79	412
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	8.539	6.297
Останати трошоци од работењето	12	5.703	16.797
Трошоци за вработените	13	17.458	17.771
Амортизација на материјални и нематеријални средства	14	6.410	7.574
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	15	48	2.294
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	16	710	18.205
Вкупно расходи од работењето		81.867	101.975
Финансиски приходи	17	-	21
Финансиски расходи	18	233	595
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	19	2.956	63.414
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	19	2.956	63.414
Данок на добивка	20	336	6.576
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	21	2.620	56.838
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	22	2.620	56.838
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		2.620	56.838
Заработувачка по акција (во денари по акција)	23	43,67	947,41

Макпромет АД Штип

Извршен директор
Штип

1
Виолета Николова

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Макпромет АД Штип
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186.987	-	-	186.987
Ревалоризациска резерва	127	-	-	127
Резерви	140	-	-	140
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	(86.559)	-	56.838	(29.721)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	56.838	-	(54.218)	2.620
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
Вкупно главнина и резерви	157.533	-	2.620	160.153

ОПИС	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186.987	-	-	186.987
Ревалоризациска резерва	127	-	-	127
Резерви	140	-	-	140
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	(84.447)	(2.112)	-	(86.559)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	56.838	-	56.838
Загуба за финансиската година	(2.112)	-	2.112	-
Вкупно главнина и резерви	100.695	54.726	2.112	157.533


Макпромет АД Штип
 Извршен директор
 Штип
 1
 Виолета Николова

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Макпромет АД Штип
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	2.620	56.838
Амортизација на основни средства	6.410	7.574
Капитална добивка од продажба на основни средства		(73.052)
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(964)	(452)
Побарувања од поврзани друштва	1.735	63
Побарувања од купувачи	(70)	2.564
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	412	(412)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	(6.261)	(3.109)
Побарувања од вработените	-	4
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	3	3.279
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	(5.145)	1.937
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	(1.896)	(6.914)
Обврски спрема добавувачи	386	(3.123)
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	(3.550)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	20	(29)
Обврски кон вработените	1	(45)
Тековни даночни обврски	(6.242)	6.171
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	325	(3.348)
Обврски по заеми и кредити	4.405	(3.623)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	617	-
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	(2.383)	(14.461)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	1.501	(21.165)
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	484	89.433
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	(1.957)	(67.025)
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(1.473)	22.408
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(0)	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	(1.139)
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(0)	(1.139)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	28	103
Готовина на почетокот од годината	182	79
Готовина на крајот од годината	210	182

Макпромет АД Штип
Извршен директор

Штип
Виолета Николова

БЕЛЕШКИ
КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА
МАКПРОМЕТ АД ШТИП
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Акционерското друштво Макпромет е основано на 29.12.1973 година. Истото е со седиште на ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3, Штип, со ЕДБ 4029973111259 и ЕМБС 4050525 и е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на Друштвото е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на претежна дејноста 47.11-трговија на мало во специјализирани продавници претежно со храна, пијалаци и друго. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности.

Друштвото има доминантно учество односно 100% сопственост во следниве друштва:

1. ЕВРОПА ДООЕЛ Штип (производство и трговија на кондиторски производи);
2. ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ Штип (вработување на инвалидизирани лица за производство, трговија, услуги и транспорт);

Акционерскиот капитал има вредност од 186.987 илјади денари со вкупен број на акции во износ од 59.993 со номинална вредност на една акција од 51,13 евра.

Акциите на друштвото котираат на редовниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност.

Органи на управување на Друштвото се:

1. Собрание,
2. Одбор на директори.

Извршен директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Виолета Николова. Неизвршни членови на Одборот на директори се Миле Атанасов и Ленче Ѓорѓиева.

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ Штип со седиште на адреса Железничка бр.30, Штип, со шифра на дејност 10.61 – Производство на мелнички производи,
- Подружница Магазин Штип со седиште на адреса Железничка бр.38, Штип, со шифра на дејност 47.11- Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун.
- Подружница за вршење на сметководствени работи Штип со седиште на ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3, Штип, со шифра на дејност 69.20 – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

Макпромет АД Штип, дел од своите основни средства (градежни објекти, постројки и опрема) ги има дадено на користење на друштвата основани од него.

Бројот на вработените во 2022 година изнесува 30 (2021: 33).

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на посебните финансиски извештаи

Друштвото го води сметководството и ги подготвува посебните финансиски извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/, 164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие посебни финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Посебните финансиски извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење, освен кај недвижностите, постојките и опремата и нивната амортизација кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на порастот на цените на производителите на индустриски производи кои ги објавува Државниот завод за статистика на РСМ и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаваат според нивната набавна, објективна (пазарна) вредност.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во посебните финансиски извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон посебните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Користење на проценки и расудувања

При подготвување на посебните финансиски извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во опкружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Посебните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина, Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во посебниот извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од посебниот извештај за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2022	31 декември 2021
1 EUR	61,4932 ден.	61,6270 ден.
1 USD	57,6535 ден.	54,3736 ден.

2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на посебните финансиски извештаи поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на посебниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон посебните финансиски извештаи.

2.7. Споредбени показатели

Посебните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува најмалку еднаш годишно.

3.2. Материјални средства

3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се евидентира како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на праволиниска метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како и во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2022	31 декември 2021
Градежни објекти	1% - 5%	1% - 5%

Постројки и опрема	10%	10%
Транспортни средства	12,5%	12,5%
Канцелариски мебел	20%	20%
Компјутери	25%	25%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.4. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и паричните еквиваленти платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.5. Обезвреднување на нефинансиски средства

Средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Набавната вредност на трговските стоки во магацин се утврдува по просечни цени, додека вредноста на трговските стоки во продавници се утврдува по мало продажни цени со посебно разграничување на набавната цена, ДДВ¹⁰ и разликите во цени.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка на сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за ненаплативост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во посебниот извештај за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на посебните финансиски извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

3.9. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.10. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

3.11. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност

3.12. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на посебниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.13. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

3.14. Резервирања

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во балансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат по нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.15. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во посебните финансиски извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

3.16. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

3.17. Капитал

3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

3.17.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува Друштвото се третираат како сопствени (резервски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

3.17.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.17.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во посебниот извештај за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото има трансакции кои преставуваат оперативен наем, при што истото се јавува како наемодавател на такви средства.

3.19. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.20. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

3.21. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на посебниот извештај за финансиската состојба се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на посебниот извештај за финансиската состојба се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.23. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

3.24. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба доколку истото поседува вложувања расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

4.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Друштвото нема изградено некоја посебна политика со која би можело да управува или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

4.1.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во тековната година, Друштвото користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Друштвото е изложено на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски и Друштвото нема вакви проблеми со своето работење.

4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2022 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	Во илјади (000) МКД	
Долгорочна задолженост	2022	2021

Долгорочни обврски	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	210	182
Нето обврски	(210)	(182)
Вкупно капитал и резерви	160.153	157.533
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	-	-

Вкупна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	27.411	30.411
Вкупни средства	188.180	187.944
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	14,57%	16,18%

4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ЕУР	-	412	3.418	2.839	(3.418)	(2.427)
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	412	3.418	2.839	(3.418)	(2.427)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на посебниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	342	243	(342)	(243)
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
Нето ефект	342	243	(342)	(243)

4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Некаматносни		
Парични средства	210	182
Побарувања од купувачи	7.367	7.297
Побарувања од поврзани субјекти	1.319	3.054
Побарувања од дадени заеми	70.678	68.720
Останати побарувања	11.565	5.716
Вкупно	91.138	84.968

Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски кон добавувачи	8.668	8.282
Обврски спрема поврзани субјекти	11.572	13.468
Обврски по заеми	808	-
Останати тековни обврски	1.302	7.524
Вкупно	22.350	29.274
Каматносни		
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	5.060	-
Обврски по кредити со фиксна каматна стапка	-	1.138
Вкупно	5.060	1.138

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на варијабилните каматни стапки на користените кредити и позајмици за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и позајмици на датумот на посебниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните намалување на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) денари			
	Зголемување за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2022	2021	2022	2021
Земени кредити	(101)	-	101	-
Нето ефект	(101)	-	101	-

4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) денари						
	Недоспеани	До 30 дена	До 90 дена	До 180 дена	До 365 дена	Над 365 дена	Вкупно
Парични средства	-	210	-	-	-	-	210
Побарувања од поврзани субјекти	16	1.303	-	-	-	-	1.319
Побарувања од купувачи	1.458	2.854	1.119	547	216	1.173	7.367
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од државата	11.565	-	-	-	-	-	11.565
Побарувања по дадени заеми кон поврзани друштва	-	3.200	5.000	4.841	35.443	-	48.484
Побарувања по дадени заеми	-	2.250	2.560	1.820	610	14.954	22.194
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно средства	13.039	9.817	8.679	7.208	36.269	16.127	91.139
Обврски спрема поврзани друштва	318	7.830	1.766	1.658	-	-	11.572
Обврски спрема добавувачи	2.140	2.751	2.263	486	579	449	8.668
Обврски за даноци и придонеси	437	-	-	-	-	-	437
Обврски спрема вработени	865	-	-	-	-	-	865
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	325	-	-	-	-	-	325
Обврски по заеми и кредити	5.543	-	-	-	-	-	5.543
Останати обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	9.628	10.581	4.029	2.144	579	449	27.410

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	63.404	49.797
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	7.929	2.622
Приходи од наемнини	11.644	12.262
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	101	494
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	1.098	1.014
Вкупно	84.176	66.189

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Приходи од продажба на основни средства	-	25.828
Капитална добивка од продажба на основни средства	-	73.052
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	370	176
Приходи од отпис на обврски	19	107
Останати приходи од работењето	304	535
Вкупно	693	99.698

Во претходната 2021 година Друштвото има реализирано продажба на недвижен имот по продажна цена без ДДВ во износ од 98.880 илјади денари. Недвижниот имот е со неотпишана вредност од 15.940 илјади денари и трошоци за продажба во износ од 9.888 илјади денари или вкупно 25.828 илјади денари евидентирани како приходи од продажба на основни средства и истовремено како трошоци (неотпишана вредност на продадени основни средства и трошоци за продажба на основни средства). Разликата во износ од 73.052 илјади денари претставува капитална добивка од продажба на основни средства. Расходите по оваа трансакција се прикажани во Белешка 12 и Белешка 16.

БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Промена на вредноста на залихи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	79	3
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	265	79
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	186	76

БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоци за сировини и материјали	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Трошоци за сировини и материјали	29.959	24.187
Трошоци за енергија	12.673	7.544

Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	55	8
Вкупно	42.687	31.738

БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Набавна вредност на продадени стоки		
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	234	886
Вкупно	234	886

БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми		
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	79	412
Вкупно	79	412

БЕЛЕШКА 11. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Услуги со карактер на материјални трошоци		
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	4.234	241
Транспортни услуги	190	3.069
Надворешни услуги	27	-
Услуги за одржување и заштита	3.473	2.421
Комунални услуги	483	560
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	41	2
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	92	4
Вкупно	8.539	6.297

БЕЛЕШКА 12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Останати трошоци на работењето		
Трошоци за спонзорства и донации	40	-
Трошоци за репрезентација	349	59
Трошоци за осигурување	637	2.464
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	579	863
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	143	160
Трошоци за продажба на основни средства	-	9.888
Останати трошоци на работењето	3.955	3.363

Вкупно	5.703	16.797
---------------	--------------	---------------

БЕЛЕШКА 13. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Плата и надоместоци на плата бруто	15.826	16.427
Надоместоци на трошоци за исхрана и превоз на вработените	685	692
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	446	73
Останати трошоци за вработените	501	579
Вкупно	17.458	17.771

БЕЛЕШКА 14. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Амортизација на нематеријални средства	-	-
Амортизација на материјални средства	6.410	7.574
Вкупно	6.410	7.574

БЕЛЕШКА 15. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	48	2.294
Вкупно	48	2.294

БЕЛЕШКА 16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Неотпишана вредност на продадени основни средства	-	15.940
Останати расходи од работењето	257	1.074
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	453	1.190
Вкупно	710	18.205

БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	-	9

Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	-	12
Вкупно	-	21

БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	223	578
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	10	17
Вкупно	233	595

БЕЛЕШКА 19. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Добивка/загуба	2.956	63.414
Вкупно	2.956	63.414

БЕЛЕШКА 20. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка на остварената добивка во тековната година, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи по стапка од 10% (2021: 10%).

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Финансиски резултат од БУ	2.956	63.414
Непризнати расходи за даночни цели	402	2.347
Даночна основа	3.358	65.761
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	3.358	65.761
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	336	6.576
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Пресметан данок по намалување	336	6.576

БЕЛЕШКА 21. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Нето добивка/загуба	2.620	56.838
Вкупно	2.620	56.838

БЕЛЕШКА 22. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Вкупна сеопфатна добивка/загуба		
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	2.620	56.838
Вкупно	2.620	56.838

БЕЛЕШКА 23. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	Во МКД	
	2022	2021
Нето добивка/загуба расположива за акционерите	2.620	56.838
Пондериран просечен број запишани и издадени обични акции	59.993	59.993
Заработувачка/загуба по акција (во денари за 1 акција)	43,67	947,41

БЕЛЕШКА 24. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на нематеријални средства	Во илјади (000) МКД	
	Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2022)	1.432	1.432
-директни зголемувања	-	-
-прекнижување	-	-
-останати зголемувања/намалувања	-	-
-расходи и отуѓување	-	-
-ревалоризација	-	-
Состојба на НС на 31.12.2022	1.432	1.432
Исправка на НС на 01.01.2022	1.432	1.432
-амортизација	-	-
-останати зголемувања/намалувања	-	-
-расходи и отуѓување	-	-
-ревалоризација	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2022	1.432	1.432
Сегашна вредност на НС на 31.12.2022	-	-

Вид на нематеријални средства	Во илјади (000) МКД	
	Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2021)	1.432	1.432
-директни зголемувања	-	-
-прекнижување	-	-
-останати зголемувања/намалувања	-	-
-расходи и отуѓување	-	-
-ревалоризација	-	-

Состојба на НС на 31.12.2021	1.432	1.432
Исправка на НС на 01.01.2021	1.277	1.277
-амортизација	-	-
-останати зголемувања/намалувања	155	155
-расходи и отуѓување	-	-
-ревалоризација	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2021	1.432	1.432
Сегашна вредност на НС на 31.12.2021	-	-

БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Во илјади (000) МКД

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2022)	3.454	264.092	69.524	18.706	5.087	-	360.863
-директни зголемувања	-	-	54	37	-	-	91
-прекнижување	-	-	-	-	-	-	-
-останати зголемувања/намалувања	(575)	-	-	-	-	-	(575)
-расходи и отуѓување	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на набавната вредност на ОС 31.12.2022	2.879	264.092	69.578	18.743	5.087	-	360.379
Исправка на ОС на 01.01.2022	-	(191.137)	(53.598)	(15.089)	(2.967)	-	(262.792)
-амортизација	-	(4.233)	(1.572)	(605)	-	-	(6.410)
-останати зголемувања/намалувања	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2022	-	(195.370)	(55.170)	(15.694)	(2.967)	-	(269.202)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2022	2.879	68.721	14.408	3.050	2.120	-	91.178

Во илјади (000) МКД

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2021)	3.821	304.206	69.424	18.699	5.100	22.655	423.905
-директни зголемувања	-	-	100	8	-	-	108
-прекнижување	-	22.655	-	-	-	(22.655)	-
-останати зголемувања/намалувања	(367)	-	-	-	-	-	(367)
-расходи и отуѓување	-	(62.770)	-	-	(13)	-	(62.782)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на набавната	3.454	264.092	69.524	18.706	5.087	-	360.863

вредност на ОС 31.12.2021

Исправка на основните средства 01.01.2021	-	(232.634)	(52.034)	(14.412)	(2.953)	-	(302.033)
-амортизација	-	(5.333)	(1.564)	(677)	-	-	(7.574)
-останати	-	-	-	-	(27)	-	(27)
зголемувања/намалувања							
-расходи и отуѓување	-	46.830	-	-	13	-	46.843
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2021	-	(191.137)	(53.598)	(15.089)	(2.967)	-	(262.792)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2021	3.454	72.954	15.926	3.617	2.120	-	98.072

Во текот на претходната 2021 година Друштвото има реализирано продажба на недвижен имот (градежен објект) со нето сегашна вредност од 15.940 илјади денари (набавна вредност од 62.770 илјади денари и исправка на вредност од 46.830 илјади денари). Градежниот објект е продаден за нето износ без ДДВ од 98.880 илјади денари при што се настанати трошоци за продажба во износ од 9.888 илјади денари и е реализирана капитална добивка во износ од 73.052 илјади денари. Во деловните книги Друштвото има прикажано приходи од продажба на основни средства во висина на расходите во износ од 25.828 илјади денари (Белешка 6), неотпишана вредност на продадени основни средства во износ од 15.940 илјади денари (Белешка 16) и трошоци за продажба на основни средства во износ од 9.888 илјади денари (Белешка 12).

БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Вложувања во придружени друштва и заеднички контролирани друштва		
Европа ДООЕЛ ШТИП	341	341
Илинден 2002 ДООЕЛ ШТИП	584	584
Вкупно	925	925

Долгорочните вложувања се однесуваат на вложувања во друштвата основани од страна на Макпромет АД Штип. Макпромет АД Штип е доминантен сопственик односно учествува 100% во главнината на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип и Европа ДООЕЛ Штип.

БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Залиха на суровини и материјали	4.041	3.147
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	459	430
Готови производи	265	79
Трговски стоки	48	192
Вкупно	4.813	3.849

Залихите на суровини и материјали се водат по плански цени а на крајот на годината се врши нивно сведување по набавна цена. Залихите на недовршеното производство, готовите производи и трговските стоки се вреднуваат по пониската од набавната односно од нето реализациона вредност.

БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Краткорочни побарувања		
Побарување од поврзани субјекти	1.319	3.054
Побарувања од купувачи	7.367	7.297
Побарувања од купувачи во земјата	6.316	7.297
Побарувања од купувачи - тужени	1.051	-
Побарувања за дадени аванси во странство	-	412
Побарувања од државата	11.565	5.304
Данок на додадена вредност	5.333	5.284
Побарувања за повеќе платени царини и царински давачки	-	20
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	6.232	
Побарување од вработени	-	-
Краткорочни финансиски средства	70.678	68.720
Побарувања по основ на дадени заеми на поврзани друштва	48.484	39.862
Побарувања по основ на дадени заеми	22.194	28.858
АВР	127	130
Вкупно	91.055	84.917

Старосната структура на побарувањата од поврзаните субјекти и побарувањата од купувачите во тековната и претходната година е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Старосна структура на побарувањата од поврзани субјекти		
Недоспеани	16	8
Доспеани:		
До 1 месец	1.303	2.129
Од 1 до 3 месеци	-	301
Од 3 до 6 месеци	-	355
Од 6 до 12 месеци	-	261
Над 12 месеци	-	-
Вкупно	1.319	3.054

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Старосна структура на побарувањата од купувачи		
Недоспеани	1.458	1.188
Доспеани:		
До 1 месец	2.854	2.910
Од 1 до 3 месеци	1.119	1.310
Од 3 до 6 месеци	547	691
Од 6 до 12 месеци	216	256
Над 12 месеци	1.173	942
Вкупно	7.367	7.297

БЕЛЕШКА 29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Во илјади (000) МКД

Парични средства и парични еквиваленти	2022	2021
Парични средства на трансакциски сметки во денари	209	177
Парични средства во благајна	1	5
Вкупно	210	182

Од Извештајот за паричните текови даден во посебните финансиски извештаи на страна 7, може да се види дека Друштвото има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Паричен тек од оперативни активности	1.501	(21.165)
Паричен тек од инвестициски активности	(1.473)	22.408
Паричен тек од финансиски активности	-	(1.139)
Нето пораст/намалување на готовината:	28	103

БЕЛЕШКА 30. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Основна главнина запишан и уплатен капитал	186.987	186.987
Ревалоризациска резерва	127	127
Резерви	140	140
Пренесена загуба од претходни години	(29.721)	(86.559)
Добивка за тековната година	2.620	56.838
Загуба за тековната година	-	-
Вкупно	160.153	157.533

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во посебните финансиски извештаи на страна 6.

БЕЛЕШКА 31. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Обврски спрема поврзани друштва	11.572	13.468
Обврски спрема добавувачи	8.631	8.282
Обврски спрема добавувачи во земјата	5.213	5.437
Обврски спрема добавувачи од странство	3.418	2.839
Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица	-	6
Обврски за аванси, депозити и кауции	37	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	437	417
Персонален данок	70	67
Придонеси за ПИО	247	235
Придонес за вработување	16	15
Придонеси за здравствено осигурување	98	94
Дополнително здравствено осигурување	6	6
Обврски спрема вработени	865	865
Тековни даночни обврски	-	6.242
Обврски за данок на добивка	-	6.242
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата	325	-

Обврски по заеми и кредити во земјата	5.543	1.138
Краткорочни позајмици	483	-
Комерцијална Банка - дозволено пречекорување	5.060	-
Тековна обврска од долгорочен кредит - Прокредит Банка	-	1.138
Пасивни временски разграничувања	617	-
Вкупно	28.028	30.411

Старосната структура на обврските спрема поврзани субјекти и обврските спрема добавувачи во тековната и претходната година е како што следи:

Старосна структура на обврски спрема поврзани субјекти	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Недоспеани	318	116
Доспеани:		
До 1 месец	7.830	3.570
Од 1 до 3 месеци	1.766	9.782
Од 3 до 6 месеци	1.658	-
Од 6 до 12 месеци	-	-
Над 12 месеци	-	-
Вкупно	11.572	13.468

Старосна структура на обврски спрема добавувачи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Недоспеани	2.140	2.530
Доспеани:		
До 1 месец	2.751	3.482
Од 1 до 3 месеци	2.263	887
Од 3 до 6 месеци	486	1.067
Од 6 до 12 месеци	579	42
Над 12 месеци	449	274
Вкупно	8.668	8.282

БЕЛЕШКА 32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

32.1. Дадени хипотеки на свој имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќање по кредитни обврски спрема банки (Белешка 31) и по кредитни обврски земени од друштвата основани од него.

32.2. Судски спорови

Со состојба 31.12.2022 година Друштвото има девет активни судски постапки во кои се јавува како тужител по основ на наплата на долг по фактури од купувачи. Од овие девет постапки, 5 постапки во вкупен износ од 2.305 илјади денари се предадени на извршител и чекаат наплата, додека 4 постапки во износ од 336 илјади денари се уште немаат конечна пресуда.

Друштвото не се јавува како тужена страна во ниту една судска постапка.

32.3. Гаранции

Во текот на 2022 година Друштвото не користи банкарски гаранции.

БЕЛЕШКА 33. ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Макпромет АД Штип има трансакции со повеќе поврзани субјекти. Во консолидираните финансиски извештаи Макпромет АД Штип е вклучен со Европа ДООЕЛ Штип и Илинден 2002 ДООЕЛ Штип. Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од меѓусебното работење и нивната вредност и услови се взаемно договорени. Стоките и услугите помеѓу поврзаните субјекти се продавани по пазарни цени. Во табелата што следува подолу се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти со кои консолидира друштвото на и за периодот што завршува на 31 Декември.

Побарување по основ на продажба	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Европа ДООЕЛ Штип	-	2.095
Илинден 2002 Штип	1.319	959
Вкупно	1.319	3.054

Побарувања по основ на позајмици	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Европа ДООЕЛ Штип	48.484	39.856
Илинден 2002 Штип	-	6
Вкупно	48.484	39.862

Обврски по основ на набавки и услуги	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Европа ДООЕЛ Штип	5.461	3.065
Илинден 2002 Штип	6.111	10.403
Вкупно	11.572	13.468

Обврски по основ на позајмици	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Европа ДООЕЛ Штип	-	-
Илинден 2002 Штип	325	-
Вкупно	325	-

Приходи од продажби на производи и услуги	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Европа ДООЕЛ Штип	5.812	2.756
Илинден 2002 Штип	1.822	1.055
Вкупно	7.634	3.811

Трошоци за набавки и услуги	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Европа ДООЕЛ Штип	91	353
Илинден 2002 Штип	1.386	10.135
Вкупно	1.477	10.488

Трансакции со останати поврзани субјекти:

	Во илјади (000) МКД			
	2022 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи

МАКПРОМЕТ АД Штип
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Макпромет М ДООЕЛ Штип	14.515	-	22	-
Делпак ДООЕЛ Делчево	7	-	73	-
Кутис ДООЕЛ Штип	6.223	-	81	135
Семенарство промет ДООЕЛ Скопје	-	-	-	-
Семенарство АД Скопје	436	-	-	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	4	-	56	22
Млекара АД Тетово	-	483	520	445
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво	-	-	-	-
Вкупно:	21.185	483	752	602

	Побарувања	Обврски	Во илјади (000) МКД 2021 година	
			Приходи	Расходи
Макпромет М ДООЕЛ Штип	14.000	-	-	-
Делпак ДООЕЛ Делчево	-	-	216	-
Кутис ДООЕЛ Штип	12.300	299	246	975
Семенарство промет ДООЕЛ Скопје	-	-	-	-
Семенарство АД Скопје	436	-	-	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	-	-	63	-
Млекара АД Тетово	76	5	32	127
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво	-	-	-	-
Вкупно:	26.812	304	557	1.102

БЕЛЕШКА 34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ПОСЕБНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на посебниот извештај за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За МАКПРОМЕТ АД Штип
Извршен директор

Виолета Николова



Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и посебните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно посебните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во посебните финансиски извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Извршниот директор на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

За МАКПРОМЕТ АД Штип

Извршен директор

Виолета Николова



Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

Годишен извештај за работењето

ЕМБС: 04050525

Целосно име: Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	92.102.364,00			98.996.334,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	91.177.605,00			98.071.575,00
10	-- Недвижности (011+012)	71.600.367,00			76.408.559,00
11	-- Земјиште	2.878.914,00			3.454.194,00
12	-- Градежни објекти	68.721.453,00			72.954.365,00
13	-- Постројки и опрема	14.407.797,00			15.925.856,00
14	-- Транспортни средства	3.049.620,00			3.617.339,00
19	-- Останати материјални средства	2.119.821,00			2.119.821,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	924.759,00			924.759,00
22	-- Вложувања во подружници	924.759,00			924.759,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	95.950.941,00			88.817.400,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	4.812.828,00			3.848.924,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	4.040.742,00			3.147.354,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	459.250,00			430.250,00
41	-- Залихи на готови производи	264.836,00			79.320,00
42	-- Залихи на трговски стоки	48.000,00			192.000,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	20.250.407,00			16.065.825,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	1.318.634,00			3.053.519,00
47	-- Побарувања од купувачи	7.366.753,00			7.708.567,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	11.565.020,00			5.303.739,00

52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	70.677.696,00			68.720.426,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	48.483.980,00			39.862.211,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	22.193.716,00			28.858.215,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	210.010,00			182.225,00
60	-- Парични средства	210.010,00			182.225,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	127.003,00			130.251,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	188.180.308,00			187.943.985,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	160.152.511,00			157.532.722,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	186.987.000,00			186.987.000,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	126.756,00			126.756,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	140.379,00			140.379,00
72	-- Законски резерви	140.379,00			140.379,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	29.721.413,00			86.559.107,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.619.789,00			56.837.694,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	27.410.736,00			30.411.263,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	27.410.736,00			30.411.263,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	11.572.185,00			13.467.856,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	8.668.143,00			8.282.217,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	437.187,00			416.961,00
100	-- Обврски кон вработените	865.371,00			864.526,00
101	-- Тековни даночни обврски				6.241.601,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	324.763,00			
104	-- Обврски по заеми и кредити	5.543.087,00			1.138.102,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	617.061,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	188.180.308,00			187.943.985,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за	Претходна година
---------------------	------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------

			тековна година	
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	84.869.663,00		165.886.483,00
202	-- Приходи од продажба	84.176.396,00		66.188.899,00
203	-- Останати приходи	693.267,00		99.697.584,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	79.320,00		3.165,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	264.836,00		79.320,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	81.866.994,00		101.974.568,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	42.686.650,00		31.738.266,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	233.692,00		886.417,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	79.063,00		411.566,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	8.539.030,00		6.297.414,00
212	-- Останати трошоци од работењето	5.702.857,00		16.797.201,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	17.457.706,00		17.771.491,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	10.566.272,00		10.983.240,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	825.740,00		838.625,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.433.604,00		4.605.740,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.632.090,00		1.343.886,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.409.777,00		7.573.580,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	48.238,00		2.294.102,00
222	-- Останати расходи од работењето	709.981,00		18.204.531,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	14,00		20.627,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	14,00		20.627,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	232.665,00		594.868,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	223.207,00		578.031,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	9.458,00		16.837,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2.955.534,00		63.413.829,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.955.534,00		63.413.829,00
252	-- Данок на добивка	335.745,00		6.576.135,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2.619.789,00		56.837.694,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен	30,00		47,00

	износ)			
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	2.619.789,00		56.837.694,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.619.789,00		56.837.694,00
269	-- Добивка за годината	2.619.789,00		56.837.694,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.619.789,00		56.837.694,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	2.878.914,00			3.454.194,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	68.721.453,00			72.954.365,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	1.334.836,00			2.621.518,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	1.334.836,00			2.621.518,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	71.197.756,00			49.797.510,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	11.643.803,00			12.261.856,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	18.820,00			106.834,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	6.427,00			38.065,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	24.623.163,00			20.307.917,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	5.607.380,00			6.233.746,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	304.210,00			209.368,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	7.787,00			15.557,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	482.636,00			559.907,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.324.518,00			1.214.382,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	430.451,00			96.000,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	190.245,00			241.322,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	58.812,00			57.366,00

695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	441.967,00			403.778,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	445.853,00			73.156,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	685.458,00			632.406,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)				59.808,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	40.000,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	348.528,00			59.353,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	636.715,00			2.463.976,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	142.631,00			160.062,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	579.384,00			600.493,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	3.490.665,00			12.537.714,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)				638,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00			47,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00			47,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2379	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	84.869.677,00			

Потпишано од:

Jadranka Jovanova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Макпромет АД Штип
0202-218
27.04.2023 година

Годишно собрание

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП
ЗА 2022 ГОДИНА

Годишен извештај за работењето на МАКПРОМЕТ АД Штип

I. Податоци за друштвото:

Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип е регистрирано како друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на друштвото е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на дејноста 47.11-трговија на мало во специјализирани продавници претежно со храна, пијалоци и друго. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности.

Друштвото има доминантно учество односно 100% во следниве друштва:

- 1) ЕВРОПА ДООЕЛ Штип за производство и трговија на кондиторски производи;
- 2) ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ Штип заштитно друштво;

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ со седиште на адреса Железничка бр.30 Штип и со шифра на дејност 10.61 – Производство на мелнички производи,

- Подружница Магацин со седиште на адреса Железничка бр.38 Штип и со шифра на дејност 47.11- Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.

- Подружница за вршење на сметководствени работи со шифра на дејност 69.20 – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

МАКПРОМЕТ АД основните средства, градежните објекти, постројките и опремата со кои располага им ги има отстапено на користење на друштвата преку оперативен наем.

Бројот на вработените на 31.12.2022 година изнесува 30.

II. Фактори кои влијаат врз работењето на друштвото

Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминовно се рефлектираа и на работењето на Макпромет АД Штип. Покрај економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и:

- зголемената конкуренција на пазарот во дејностите кои ги остварува Макпромет АД;
- долгогодишно градење на коректни односи со коминтентите;
- интересот за продолжување на соработката со голема доверба.

III. Основни финансиски извештаи

Во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година Макпромет АД Штип управувањето и раководењето го организираше преку преземање мерки и активности за подобрување на материјалната и финансиската состојба на друштвата.

Активностите беа насочени кон зголемување на продуктивноста, а со цел ставање во функција и целосно искористување на капацитетите на опремата која беше набавена во претходните години како и зголемување на обемот на производство, проширување на производствениот асортиман преку воведување на нови производи, како и освојување на нови пазари за пласман на производството.

Состојбата на остварените финансиски резултати на друштвото е претставена во Извештајот за добивка/загуба и сеопфатна добивка даден во продолжение во скратена форма.

Извештај за добивка/загуба и сеопфатна добивка

	31 декември 2022 000 МКД	31 декември 2021 МКД
Приходи од продажба (вкупни)	84.869	165.887
Приходи од продажба во земјата	84.176	66.189
Останати приходи	693	99698
Промена на залихата	186	76
Вкупни расходи од работењето	81.867	101.975
Финансиски приходи	0	21
Финансиски расходи	233	595
Добивка/загуба пред оданочување	2.956	63.414
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	336	6.576
Нето добивка/загуба за деловната година	2.620	56.838

Состојбата на друштвото поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

Извештајот за финансиската состојба

	31 декември 2022 000 МКД	31 декември 2021 000 МКД
Нематеријални средства	0	0
Материјални средства	91.178	98.072
Долгорочни финансиски средства	925	925
Вкупно нетековни средства	92.103	98.997
Залихи	4.813	3.849
Побарувања од купувачите	8.686	10.351
Краткорочни финансиски средства	70.678	68.720
Останати побарувања и АВР	11.692	5.434
Парични средства	210	182
Вкупно тековни средства	96.078	88.947
ВКУПНО СРЕДСТВА	188.181	187.944
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	188.181	187.944

Главнина	186,987	186,987
Резерви	267	267
Акумулирана добивка/загуба	-29.721	-86559
Добивка/загуба за деловната година	2620	56838
Нетековни обврски	0	0
Тековни обврски	28.028	30411
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	188.181	187944

IV.Анализа на основните финансиски показатели

Во 2022 год. друштвото оствари позитивен финансиски резултат во износ од 2.620 илјади ден.

Остварените оперативни приходи во 2022 година во износ од 84.869 илјади ден. се состојат од:

- приход од продажба на производи во износ од 63.404 илјади ден.
- приход од наемнини во износ од 11.644 илјади ден.
- приход од услуги во износ од 1.098 илјади ден.
- приходи од продажба на суровини во износ од 101 илјади ден.
- приходи од поранешни години во износ од 6 илјади ден.
- приходи од наплата на штета во износ од 269 илјади ден.
- и останати приходи во износ од 8.347 илјади ден.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 81.867 илјади ден. и се состојат од:

- трошоци за суровини и материјали и електрична енергија во износ од 42.687 илјади ден
- набавна вредност на продадени стоки во износ од 234 илјади ден.
- набавна вредност на продадени материјали во износ од 79 илјади ден
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 8539 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 5.703 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 17.458 илјади ден.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 6.410 илјади ден.
- вредносно усогласување на тековните средства во износ од 48.илјади ден. и
- останати оперативни трошоци во износ од 709 илјади ден.

Друштвото има нетековни средства во износ од 92.103 илјади ден. Тековните средства изнесуваат 96.078 илјади ден. а во 2021 година беа во износ од 88.948 илјади ден. Ова зголемување е резултат на зголемување на побарувањата од купувачите.

Вкупните обврски на друштвото изнесуваат 28.028 илјади денари и се помали за 2.384 во однос на 2021 година како резултат на намалувањето на обврските спрема добавувачите.

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за надминување на проблемите и потешкотиите со кои се соочува друштвото во работењето.

V. Политика на управување со ризиците

Во своето работење Макпромет АД Штип е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се: кредитен ризик каматен ризик и ризик на ликвидноста.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата.

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото не користело вакви кредити и позајмици и депонирани средства во банки, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото немаше вакви проблеми во своето работење во 2022 година односно навреме ги извршуваше своите обврски спрема доверителите.

VI. Развој на друштвото во 2023 година

Во 2023 год. АД Макпромет Штип своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на производи и услуги, преку задржување на постојните клиенти и привлекување на нови потрошувачи на неговите производи со максимално ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот ќе се создадат претпоставки за остварување на позитивен финансиски резултат.

Макпромет АД Штип
Одбор на директори
Виолета Николова
Ленче Ѓоргиева
Миле Атанасов

